

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „**Вклучени и активни млади**“ финансиран од Европската Унија, **објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади**

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ објавува  
Повик за експерт**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади во рамки на проектот: „**Вклучени и активни млади**“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија.

**1. Работни задачи на експертот за креирање на стратегија за млади**

- Развиен предлог план, методологија и алатки за креирање на стратешкиот документ;
- Прибирање и анализа на информации и податоци врз база на заклучоци од учество на работните групи како и консултации со проектниот тим и Општина Шуто Оризари;
- Подготовка и спроведување на матрица за утврдување на стратешки насоки, врз основа на добиени информации од работните групи;
- Остварување на средби со засегнати страни на локално ниво во интерес на подготовка на стратешкиот документ;
- Подготовка на локална стратегија за млади во Општина Шуто Оризари (ЛСМ Шуто Оризари).



## 2. Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат завршено високо образование;
- Одлично познавање на квалитативни и квантитативни методи за истражување;
- Солидни познавања на младински политики во земјава, регионот и на европско ниво;
- Најмалку 3 години искуство во изработка на стратешки документи и слични задачи, работилници, обуки и активности кои се однесуваат на горенаведената тема; (поголемо искуство во областа ќе се земе за предност )
- Работно искуство со целната група на проектот ќе се смета за предност (млади, локална самоуправа);
- Солидно познавање на работата и функционирање на локална самоуправа
- Работно искуство со единици на локална самоуправа ќе се смета за предност(општини, јавни установи под локална самоуправа, младински општински совет итн.);
- Интерес за темата младинска вклученост.

## 3. Потребни документи за аплицирање

- Документ кој ќе го потврди степенот на завршено високо образование (во скенирана форма);
- Кратка биографија (CV);
- Мотивациско писмо (до 500 збора) со опис на релевантната експертиза и причините зошто се сметаат себеси за најдобри кандидати;
- Предлог дизајн на локална стратегија за млади;
- Финансиска понуда;
- Референта листа на слични ангажмани и детали за контакт од минимум 2 клиенти.



#### 4. Начин на аплицирање

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: [info.romaversitasmk@gmail.com](mailto:info.romaversitasmk@gmail.com) со назнака: пријавување за повик за експерт за ЛСМ Шуто Оризари.

#### 5. Рок на пријавување

Краен рок на аплицирање : **04.09.2019**

#### 6. Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и селекција во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

---

*Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел.: 075/758-535, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: [info.romaversitasmk@gmail.com](mailto:info.romaversitasmk@gmail.com)*

